



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10

Скопје, 12 април 1946

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Одделение за печат — Отсек службен весник на Н. Р. М. — Скопје. Ракописите не се враќаат

Цена 5 динари од табак Претплата за 6 месеци 135 динари за една година 250 динари. Огласите се прелат по тарифата објавена во Службен весник на Н. Р. М. бр. 7/46. Чековна сметка бр. 83109

101

У К А З

ЗА СВИКУЕЊЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Президиумот на Народното Собрание на Народна Република Македонија на основ чл. чл. 1 и 2 од Правилникот на работата на Народното Собрание и по предлог на Претседателството на Владата на Народната Република Македонија реши:

Народното Собрание на Народната Република Македонија да се свика на редовно заседание на ден 15 април 1946 година.

Бр. 250

Скопје, 2 април 1946 год.

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Д-р Борис Спиров, с. р.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ,
Д-р Димитар Несторов, с. р.

102

Во врска со Решението бр. 15 за максимирање цената на јагнешкото месо, Земскиот уред за цени го донесуе следното

РЕШЕНИЕ

Чл. 1

Се одменуе Решението бр. 15 на Земскиот уред за цени и се максимира цената на јагнешкото месо до втора наредба во продажба на дребно по следниот начин:

- 1) Во Скопје за 1 кгр. — — — — дин. 40,—
- 2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 36,—

Чл. 2

Народните одбори се задолжуваат да овоа Решение го спроведат во дело.

Чл. 3

Овоа Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник“ на НР Македонија.

Земскиот уред за цени
Директор,
Д. Саботко, с. р.

103

Во врска со Решението за максимирање цената на млечните производи кој се продават на пазарот изван мандрите Земскиот уред за цени го дава следното

САОПШТЕННИЕ

Определената цена за овчката (кравја) маст во Решението бр. 18 се однесуе за нетопената маст. Топената маст ќе се продава на дребно дин. 100 за 1 кгр. а во другите градови до дин. 90 за 1 кгр.

С. Ф. — С. Н.

Земскиот уред за цени
Директор,
Д. Саботко, с. р.

104

Во врска со Решението бр. 17 за максимирање цената на пресно варено и кисело млеко, Земскиот уред за цени го дава следното

САОПШТЕННИЕ

Ставката „III Кисело млеко“ од чл. 1 од Решението бр. 17 се одменуе и треба да гласи:

III. Кисело млеко

- 1) Во Скопје за 1 кгр. дин. 16,—
- 2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 14,—

С. Ф. — С. Н.

Земскиот уред за цени
Директор,
Д. Саботко, с. р.

105

Министерство на Народно Здравје
Демократска Федедална Македонија
Скопје
бр. 1898/30 III 1946 г.

За по правилното спроведување на аптекарската такса која се донесуе на предлог на Сталната комисија за утврдување на цените на лековите од Председателот на Комитетот за заштита на народното здравје, донесуам следното

РЕШЕНИЕ

1) Секое решение на Претседателот на Комитетот за заштита на Народното здравје кое е издадено на предлог на Сталната комисија за утврдување на цените на лековите има полна законска сила на територијата на Народна Република Македонија.

2) Со донесуеното на Решението на Председателот на Комитетот за заштита на Народното здравје бр. 1261 од 26 II 1946 год., наштампано во имената и додатокот на таксата медикаменторум која стапуе на снага од 15-III т. г., се одменуе моеето при времено Решение бр. 415 од 21-I-1946 год. донесено за аптекарската работа и посудите и престануе да има законска снага на територијата на Народна Република Македонија.

3) Државните и часните аптеки на територијата на Народна Република Македонија има да ги продаваат лековите само по цените кои се наштампани во таксата медикаменторум и таксата за специјалитети како и нивните измененија и додатоци.

Не се дозволуваат никакви измененија на цените на лековите од страна на аптекарите извршени на основ на добиените фактури за купените лекови.

БР. 1898 30-III-1946 г.

Министерот
на народното здравје
Д-р Попадич, с. р.

106

Министерот на трговијата и снабдувањето на Н. Р. М. донесоа следната

ОДЛУКА

за дополнување на чл. 1 од Правилникот за исплатите од изравнителниот фонд за жито издаден на 17 X 45 година под бр. 6403:

Чл. 1 За изравнување на цената на царевично и пшенично брашно соменено во мелниците на Македонија од царевка и пшеница получена од Врховна, превозните трошкови од растоварната гара до околицкиот центар на распределението се исплатуваат од касата на „Изравнителниот фонд за жито“

Чл. 2. Исплатата на превозните трошкови по предходниот член се однесуваат и за онака количества брашно царевично и пшенично кои се испратени за поедини одбори и кои трошкови не се укалкуирани во цената на брашното

Чл. 3. Оваа Одлука влегуе во сила од денот на нејното објавување.

Бр. 6492 од 21 III 1946 год.

Министерот на трговијата и снабдувањето
Тоде Ношпал с. р.

107

На основание на Уредбата за одредување и контрола на цените, а во согласие со Комисијата со политика со цените и надниците, Сојузниот уред за цени го донесуе следното

НАПАТСТВИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ЕДРО И ДРЕБНО

Продажните цени во трговијата на едро и на дребно се определуваат на основание:

- I. На куповната цена;
- II. Прописаните проценти бруто печалба; и
- III. Ефективните проценти бруто печалба
- IV. Ефективните набавни трошкови.

I. КУПОВНА ЦЕНА

Куповната цена се состои од:

а) пената франко склад на „продавачот или франко утовар во вагон односно саобраќајното средство во местото на продавецот и тоа према неговиот начин;

б) јавните дажбини кои непосредно ја теретат стоката при нејното пуштање во промет и кои големи мопродавецот ги плаќа при превземањето на стоката од производителите

Квалитативната ознака на продадената стока треба јасно да бидат специфицирани во рачунот на продавачот. Исто така рачунот треба да содржи и клоузула на местото на испоруката стоката, начин терет спаѓа амбалажата евентуалните трошкови за провозот и подвозот на стоката и впаќање на амбалажот, дали стоката е продавача бруто за нето или нето, како и начинот за плаќањето на испоручената стока. Јавните дажбини кои непосредно ја теретат стоката при нејното продавање треба да бидат поставени во рачунот како додатни ставки на продажната цена.

Овој рачун треба да биде снабден со клоузулата за цената т. е. на него треба да биде назначен бројот и датумот на решението со кое цената е одобрена односно бројот и датумот под кое е заведена пријавата за цената како и називот на установата која е одобрила цената односно во која е пријавата заведена. Во колку продажната цена се осочуе на одредбите на некоје општо решение како и „Службен лист“ — „Службени саопштенија“ на Сојузниот уред за цени во који решението е публикувано

Рачунот треба да биде оригинален и да ги содржи сите елементи за да биде исправен. Порали тоа истиот треба да биде потпишан од лице ополномоштено за потпишување, и тоа под текстот на целиот содржај, а не само под визата за праќање на стоката. При испоручување на стока на филијалите централите се должни да им издаваат рачуни

Од клоузулата за цените треба секогаш јасно да се види дали е во прашање производителска голема мопродажна или малопродажна цена.

II. ПРОЦЕНТ БРУТО ПЕЧАЛБА

Трговските претпријатија ги подмируваат сите трошкови кои не влеаат во предвидените ефективни набавни трошкови од прописаниот процент на бруто печалба. Во процентот на бруто печалба влеаат: Режијата, порезот по пријавата и останалите јавни дажбини кои не ја теретат непотребно стоката (кусо) кало, растур), општиот ризик на претпријатието, ликви на сопствените позајемни средства и нето печалба.

Прописаните проценти на бруто печалба во трговијата на едро и на дребно се зарачуваат од куповната цена на стоката и од јавните дажбини кои непосредно ја теретат стоката при нејното купување. На така добиените цени се додаваат: а) ефективните набавни трошкови и б) јавните дажбини кои настануваат во моментот на продажбата на стоката, а кои непосредно ја теретат.

Во колку трговците на дребно ја набавуваат стоката непосредно од производителите, продажните цени не може да се одржат и процентот на бруто печалба во трговија на едро, но затоа пак ќе се внесат сите ставки кои ефективно влеаат во набавните трошкови. Во тој случај на куповната цена ќе се зарачува само процентот на бруто печалба во трговија на мало а не и процентот на бруто печалба во трговија на едро.

Во колко големопродавците продаваат стока на дребно, они можат да зарачуваат на куповната цена само процентот бруто печалба во трговија на дребно, а не и процентот бруто печалба на трговија на едро.

Во прометот на стоката од производителот до потрошачот се дозволува учеството најмногу на два посредника: трговец на едро и трговец на дребно. Но, ако се појават изузетно два големопродавца односно два малопродавца за една иста стока, они можат секој за себе да го зарачуваат прописаниот процент на бруто печалба туку определенот процент на печалбата ќе го поделат по меѓу себе по клучот кој они сами ќе го уговорат; во тој случај набавните трошкови има да се сведат на минимум.

Трговските претпријатија се должни да избегнат продажбата на една иста стока и исти квалитет на

различни цени. Во колку такви случаи се појавуваат претпријатијата се должни, без обзир да ли се работи за нова набавена или порано набавена партија — стока, да:

1) На најскапата партија на стока да го набават највисокиот процен бруто печалба прописан за таа стока, до 50%;

2) Ако со оваа не се постигне изедначувањето на цената по извршеното намалување на процентот на бруто печалба во смисол на првото, да ја утврдат релативната цена за едната и другата партија од стоката земајќи во обзир количествата на партиите кои се навршат во складот.

При утврдувањето на средната цена претпријатијата не наведат во пријавата кај установите надлежни за одредување на цени какви количини има од едната и другата партија на стоките, како и првобитните куповни цени на стоките. Овие наводи треба да бидат прикрупени со документи.

Со цел да се изедначи цената во прометот, органите кои се надлежни за одредувањето и контролата на цените, можат да наредат на претпријатијата кои продаваат нека стока по поголеми цени од годините предпријатијата во истото место, да го намалат процентот на бруто печалба, прописан за таа стока до 50% од целиот износ на процентот на бруто печалба. Во таа работа органите кои се задлежни за одредувањето и контролата на цените ќе постапат по дадените напатствија.

Претпријатијата кои продаваат стока на кредит во 3 месеца можат на продажните цени утврдени во смисол на оваа Напатствие да зарачуваат додатоци на многу до 1/4 од годишната есконтна стопа на Индустриската банка на Југославија А. Д. А во смисол на решението за обрачување додатоците на нешто кај продажбата на стоката на кредит („Службена соопштениеја Сојузни уред за цени“ бр. 8 од 22-II-1946 година.) Претпријатијата кои го плаќаат овој додатоци не можат да го зарачуваат во наводните додатоци.

Во колку производителот врши продажба на сопствените произведенија на дребно, процентот од бруто печалба ќе се определи во смисол на одредбите од Општите напатствија за калкулација во повредните предпријатија бр. 31569 од 8 октомври 1945 година („Службен лист бр. 87“) од 9 ноември 1945 година.

Оваа определување на процентот од бруто печалба на производителите го вршат во секи компетант случај Земскиот уред за цени и од нив онолку помошници органи за одредување на цени. Од оваа се изузимаат занаетчијските заведенија кои ја продаваат стоката од сопственото производство и за нив ќе се одредуваат цени во смисол на запастивната задржување цени за занаетчијски услуги и производи бр. 7867 од 18 декември 1945 година („Службени соопштениеја на Савезниот Уред за цени бр. 6 од 21 декември 1945 година“).

Како луксузна стока во смисол на оваа Напатствие ќе се смета онаја стока на која е плаќа през на луксуз.

Процентите бруто печалба во трговијата на едро и на дребно може да бидат најмногу:

ВО ПРОДАЖБА

на едро на дребно

Артикли кои служат за исхрана:

1) Овощие и зеленчук со пренос	12	20
2) Овощие и зеленчук во суво	8	16
3) Вариво суво	8	16
4) Конзерви (месо, риба, овоштие, зеленчук)	6	12
5) Пресно месо	8	12
6) Суво месо и колбасичарски произведенија	5	15
7) Пресна риба	8	15
8) Млеко	8	15
9) Сирење пресно	10	18
10) Останали млечни произведенија	8	15
11) Јајца	10	20

12) Живина заклана и очистена, дивеч	8	16
13) Вино, ракија и дестиллати: према решението за регулирање цените на виното, винскиот дестилат и ракијага реколтата 1945 и од поранни години („Служб. соопш. бр. 3 од 18 јануари 1946 година“).		
14) Ликер, рум, шампањ итн.	15	25
15) Бира	5	15
16) Мраз	—	20
17) Оцет и шпиритус	6	12
18) Безалкохолни напитки	15	25
19) Минерални води и сода	15	25
20) Сточна храна	8	16
21) Колонијална стока и зачини	7	15
22) Текстилни произведенија	6	12
23) Бисквити	8	18
24) Мармалад, пекмез	8	16
25) Чоколада, бонбони, дезерт, кекс и чај пец.	8	20
26) Останала луксузна стока	10	20
27) Останала стока	8	16

2. НИРНБЕРШКА СТОКА:

1) Обична нирнбершка стока	7	15
2) Луксузна нирнбершка стока	10	20
3) Игли, чиноди, петелки, копчиња и друга		

3. СТАКЛАРСКА СТОКА:

кратка нирнбершка стока	7	25
-------------------------	---	----

1) Обична стакларска стока и работка од стакло	14	24
2) Луксузна стакл. стока и изработка	15	25
3) Стакло во плочи во оригинал. димензии	12	22

4. ПОРЦУЛАНСКА СТОКА

1) Обична порцеланска стока	10	20
2) Луксузна порцеланска стока	15	25

5. ТЕХНИЧКО ДРВО И ОГРЕЈНО ДРВО

1) Трупци, стубови, јамска дрва, делани греди, железнички прагови и сл.	10	15
2) Сечена грагја	10	15
3) Сечена грагја од племенитото дрво (орак, славонски даб, — варијета славонија, девераста јавор и сл.	12	18
4) Паркет, бодаски пот, шпет плочи и фурнир	10	20
5) Огревно дрво	10	3
Кај малопродавците, кој имат исклучиво право на арасподелба, а 5% кај останалите велепродавци		
6) Пилански отпадци и струготини	10	15

6. НАПРАВИ ОД ДРВО, ИГРАЧКИ И ДР.:

1) Обични направи од дрво, плетарски и токарски произведенија	12	22
2) Четкарска стока, четки, метли и сл.	10	20
3) Намештај од обично дрво	10	20
4) Намештај од племенитото дрво, луксузни и стилски	12	25
5) Изработки од уметничко столарство, и фино дрворезбарство (рамови за слики, окфири, дуборези, ликорези)	10	20
6) Детски обични играчки	8	18
7) Детски играчки од гума, целолој, свила и плиш	10	25
8) Останала стока	10	20

7. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИБОР МУЗИКАЛНИ:

1) Инструменти сите сорти	10	22
2) Прибор за инструменти	12	25
3) Музикални	8	25

2) Останала роба (обична)	10	22
3) Останала роба луксузна	10	28
4) Хигиенски и ортопедски санитарски материјал	10	18

21. ЛОВАЧКО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ДР.:

1) Ловачко оружје, муниција, предмети за ватромет и прибор	10	22
2) Експлозив за рудниците и каменорезците	7	15
3) Фискултурни туристички прибор и потрештини	10	20

22. ЧАСОВНИЧАРСКИ И ЈУВЕЛИРСКИ ПРЕДМЕТИ:

1) Часовници	10	25
2) Јувелирски предмети, накити	12	25

23. РАЗНО

1) Филателистички прибор	10	25
2) Црквени прибор и девуционалији	20	25
3) Изработка на уметнички занаетства	—	25
4) Лековити биљки сирови	5	—
5) Лековити биљки преработени	12	18
6) Семе во сиотест врсти	15	25
7) Прева солени и сушени	10	20
8) Птици, ситни животинки, храна и прибор	—	30
9) Свежо цвекјерасади	15	30
10) Потребна спрема, освен облекло	—	20
11) Медичарска и лицендерска роба	—	25

За евиденција на цените во трговија на големо и на мало во смисол на овоа Напатствие надлежни се Земалските уреди за цени и од нив ополномоштени органи за одредување и контрола на цените.

Маржо бруто заради предвидени во овоа Напатствие се максимални. Органи надлежни за евиденција на цени и трговија на големо и мало можат да наредат примена на пониски маржо бруто заради на основање Напатствијето на Сојузниот уред за цени.

Во колко са цените на извесна роба одредени франко станица на купецот, со примена на единствениот, партиен подвозен став, продавците са должни да за таква роба посебно иставаат фактурна цена на робата а посебно партиен посебен став; маржа бруто зарада ќе се зарачуна само на цената на робата.

Одредби на овоа Напатствие не се однесуваат за стока за која са одредени единствени цени во трговијата на едро и дребно.

Со стапуењето во сила на овоа Напатствие ќе престане да важи Напатствието за одредување цена во трговијата на големо и мало број 2002 од 11 мај 1945 година („Службен лист бр. 34 од 22 мај 1945 година“) како и сите останали прописи кои са во супротност со овоа Напатствие.

Овоа Напатствие стапуе во сила 8 дена по обнародувањето му во посебно издание на „Службен лист“ („Службени саопштенија на сојузниот уред за цени“).

Процентите бруто печалба на едро ќе се зарачуваат во следните случаи:

- 1) Кога стоката го продава претпријатието протокотирано како претпријатието на едро со склад;
- 2) Кога стоката се продава на други трговски претпријатија односно кооперации со цел на понатамошна продажба на потрошачите;
- 3) Кога стоката се продава на производители (преработувачи) со цел на понатамошна преработка, изработка;
- 4) Кога стоката се продава на големи стални потрошачи, во колко тие потрошачи се државни или на родни установи кооперации и претпријатија.

Комисионерите, во колко не ја складираат стоката во сопствени складови, не можат да зарачуваат процент бруто печалба повеќе од 2.50%, а во колко ја складираат не можат да зарачуваат повеќе од 5%. На комисионерите кои ја набавуваат стоката со сопствени средства ќе им се признаје во набавните трошкови, на

куповната цена на стоката лихва до висината на ес, контната стока на Индустриската банка на Југославија а. д.

Комисионерските заведенија кои продаваат нова и половна стока од приватните лица, можат на куповната цена на односната стока да зарачуваат бруто печалба најмногу 10% и тоа без обзир на есртата на стоката и дали е стоката под планска распределба или не.

11. ЕФЕКТИВНИ НАБАВНИ ТРОШКОВИ

Во ефективните набавни трошкови во трговијата на едро ќе се признаат:

1) Трошките на месниот превоз од складот на производителот до најблиската утоварна станица односно пристаниште во местото на производителот, вклучувајќи трошките на утоварот и истоварот, и трошките на утоварот во вагони или шлеп према месната одобрена тарифа, до стапуење во сила на единствената тарифа;

2) Трошките за подвозот на стоката со железница, брод или други превозни средства од местото на производителот до местото на големопродавецот, вклучувајќи евентуалните трошкови за претовар, мерење, транзитни стовариште и прекартирање, а на основање оригиналните документи (на пр. товарни листови, фрактови) и према прописаните тарифи. За, должително е да се користат нај ефтините превозни средства.

3) Кај живата стока и живината трошките околу хранењето и појењето по патот, а кај превозот на ринфузната стока а во колко е тоа неопходно, амортизационата вредност на ринфузниот амбалаж.

4) Трошките за осигурување на стоката по патот, и тоа према прописаните премиски стоки.

Изузетно ќе се признаат и трошките за пратњата на стоката по патот, во колку е тоа неопходно потребно. Во тој случај потребата за пратња и трошките на пратњата треба да бидат посебно образложени и документирани.

Исто така ќе се признаат и трошките за чување или лежарина на стоката на притворните тари и транзитни складови во колко са документирани и оправдани.

5) Трошките за утовар на најблиската исто, варна гара односно пристаниште во местото на големопродавецот, како и месните превозни трошкови од исто, варната гара до складот на големопродавецот, вклучувајќи ги и трошките за утоварот и истоварот и тоа спрам сметката од овластениот шедитер или некој друг превозни посредник, а по одобрената месна тарифа, до стапуењето на сила на единствената тарифа.

6) Трошките за амбалажот и враќањето на амбалажот во колку стоката не е продадена бруто за неа, и тоа:

а) каде амбалажот може да се употреби само еднаш (на пр. слама, книжни вреќи), натоварата набавна вредност во целиот износ;

б) каде амбалажот може да се употреби неколку пати (дрвени сандачи, буриња, вреќи од коноп) према амортизационата вредност на амбалажот за едно употребување;

в) каде амбалажот се дава на бесплатна услуга со тоа истиот да се врати на сопственикот за сметак на купецот на стоката, стварните трошкови за враќање на амбалажот;

д) каде амбалажот се дава со фиксна награда, фиксната накнада со тоа да не префрламе амортизационата вредност на амбалажот и трошките на неговото враќање.

7) Трошките за акредитив можат да бидат едноструки или двоструки. Едноструките трошкови на акредитивот се појавуваат кога акредитивот е створен каде банковната врска на продавачот т. е. купецот; а двоструките трошкови се појавуваат кога банковната врска на купецот во која е поставен акредитивот отворен, отвора друг акредитив во банковната врска на продавачот.

8. КАМИ И ДРВЕН КЈУМУР:

1) Камени и тврди кјумур	5	15
2) Лигнит	6	20
3) Дрвен кјумур	10	20

9. ИЗРАБОТКИ ОД КОЖА И ГУМА:

1) Школски потреби од кожа и гума (торбици)	7	15
2) Обична изработка од кожа и гума	10	20
3) Луксузна изработка од кожа и гума (гадант)	10	25
4) Крзна и изработка од крзна (обично)	10	20
5) Крзна и изработка од крзна (луксузни)	12	25
6) Преработена кожа	7	15
7) Кондуриски прибор	10	20
8) Стакларска стока	10	20
9) Кожа од рептилија	15	25
10) Останала стока (обична)	10	20
11) Останала стока (луксузна)	12	25

10. КОНДУРИ И ОПИНЦИ

1) Кожни кондури (обични)	—	15
2) Кондури со гјон од дрво, текстил и сл.	—	12
3) Луксузни кондури (балски од сјајна кожа)	—	25
4) Опинци од кожа или гума	—	15

11. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ:

1) Инсталациони материјал, термички апарати	8	15
2) Материјал за висок напон, мотори, гедиратори, трансформатори, исправуачи, материјал за сигнални и телефонски уредбај, материјал за автомобил	10	15
3) Радио приемници и прибор, инструменти за мерење	10	20
4) Сијалици	15	25
5) Лустери	10	20
6) Целиот останал материјал	10	15

12. ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, МЕТАЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ

1) Железо, лимовина, жица, осовина, плугови, машини за обработка на дрва и метали, калорични и хидраулични машини, дизалици, вагонетки	8	12
2) Челик метали, клинци, ланци, важиња, граѓевински окови, железни циви трговски лив (шперети и печки), клинци ва потковување	8	15
3) Комплет фабрични уредбај за сите врсти индустрија	7	—
4) Резервни делови за машини, прскалицы	12	25
5) Подопривредни прибор (мотики, ашови, вили, гребуљи, копач, коса, српови, секири, лопати, делови од плуг), алат, шрафовска и техничка роба арматури	8	15
6) Садови и останали прибори за јадење обикновена изработка	10	18
7) Садови и прибор за јадење, луксузни (од алпак, сребро и сл.)	15	25
8) Сета останала роба	8	15

13. ПИСУШТИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ И ДР.

1) Писушти машини за пишување	8	18
2) Канцеларски машини, регистар на каса	10	20
3) Делови за нив	12	25
4) Научни инструменти апарати	10	25
5) Медицински и хирургически апарати инструменти прибор	10	25
6) Бицикли шивачи строеви	8	18
7) Грамофони, фотогравски апарати, проекциони кино апарати	10	18
8) Делови и прибор за предња под-6 и 7	12	25

9) Оптички предмети, инструменти апарати и прибор	12	25
10) Ауто прибор и делови	—	22

14. ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЈА

1) Памучна, манифактурна и текстилна роба	8	15
2) Волнена и свилена манифактурна текстилна роба	7	13
4) Килими убави, обични килими и завеси	10	18
5) Конфекција, шешири, капи	10	18
6) Амрели и слонцобрани	10	20
7) Производи од коноп и лан	10	20
8) Војарски производи, мрежи	10	20
9) Останала текстилна роба	12	25

15. ГРАГЈЕВИНСКИ МАТЕРИАЛИ:

1) Цемент	8	20
2) Гипс	10	15
3) Песок (шљунак) земја и камена	8	18
4) Песок	8	20
5) Вар	8	15
6) Цреп, цигла и сл	10	16
7) Трска	8	15
8) Изработка од печена глина и клинкер	8	15
9) Шамот и изработка од него	7	15

16. КЕРАМИКА ГРЌЧАРИЈА НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ И СЛ.:

1) Обични	8	15
2) Луксузни	12	25

17. ХЕМИКАЛИИ:

1) Пречистени хемикалии за анализа	14	22
2) Останали пречистени хемикалии	12	18
3) Технички хемикалии	10	15
4) Сапун, сапунски прашок и средства за одржување чистота во куќата од област на хемијската работност	8	12
5) Средства за дезинфекција и дезинфекција	5	10
6) Вештачко ѓубрење	5	10
7) Средства за заштита на билките	8	12
8) Анализа на чиста боја	10	18
9) Технички минерални улја и нивни дераваци како и разни мазива (конзистентни масла, бор, уље и сл)	10	16
10) Боја за кондури	10	15
11) Свеќи	12	18
12) Масло за чистење на паркет	10	16
13) Останали продукти на хемијската рафиниос	10	16
14) Минерални и вегетабилни преработни средства за штавање	5	—
15) Штампарски боји	12	18

18. КЊИГА И ПРЕРАБОТКА ОД НЕЈА:

1) Школска књига за пишување и прибор за пртање	7	15
2) Књига и изработка од неја (обична)	8	18
3) Књига и изработка од неа луксузна (дописници, луксузни вештачко цвеќе, албуми итн)	10	20

19. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, КЊИГИ И ШТАМПАНИ РАБОТИ:

1) Канцеларски материјал (обични)	8	18
2) Канцеларски материјал, луксузни	10	20
3) Књига и штампани работи	—	25

20. ПАРФИМЕРНСКИ И КОЗМЕТИЧКИ СРЕДСТВА ХИГИЕНСКИ ПОТРЕБИ

1) Средства за нега на заби, брнење и коса, лонска вода	10	20
---	----	----

Акредитивните трошкови се признаваат во набавните трошкови без дихва поединечно т. е. от случај до случај, према банковните извештаи.

До нормирањето на единствените провизии за акредитивните работи, акредитивните трошкови се признават во набавните трошкови најмногу до 2,50% премна, каде едноструктите акредитиви а 5% премна каде двеструктите акредитиви.

8) Јавните дажбени кои непосредно е теретат стоката по патот од производителот до големопродавецот (на пр. трошарина, царина)

Од горните ставки се добива вкупниот износ на набавните трошкови.

Сите тие ставки не треба заедно да се појавуваат во калкулацијата на продажната цена. Така на пр. во колко стоката е купена по паритетната произволителна цена франко утоварена во вагон или франко изградбата гара на местото на купецот, отпаѓаат сите оние трошкови кои се вклучени во производителската продажна цена. Исто така во колко стоваришето на големопродавецот е во истото место каде је и стоваришето на производителот отпаѓаат сите други ставки. Поради това, горните ставки ќе се укалкуваат во продажната цена на стоката само во колку са ефективни, стварни.

Набавните трошкови во трговијата на дребно може да содржат поединечни ставки од ефективните набавни трошкови во трговијата на едро. Набавните трошкови во трговијата на дребно зависат од брзојот и начинот на манипулацијата потребна за дотурување на стоката до складот на малопродавецот.

Јавните дажбени кои непосредно е теретат стоката при нејното пуштање во промет т. е. под продажба, а не се укалкувани во куповната цена односно во набавните трошкови према предните одредби на своа Н. Р. Д. ќе се обрачуваат како посебни додатни ставки во продажната цена. Това истото важи и за уговорните и признанични такси. Тие дажби не се сметаат всопште како набавни трошкови, оти настануваат во моментот на продажбата на стоката и ги плаќаат купецот на стоката.

Бр. 4850, 5 март 1946 година Белград.

В. д. директор
на Сојузниот уред
Марко Перович, с. р.

108

На предлог на Управата на државните купо-продајни дирекции и претпријатија во Н. Р. Д. го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

Насловите на филијалите на „Докуп“ во иднина да гласат: „ФИЛИЈАЛА НА ДРЖАВНИТЕ КУПО-ПРОДАЈНИ ДИРЕКЦИИ И ПРЕДПРИЈАТИЈА НА МАКЕДОНИЈА „ДОКУП“

Ова решение да се достави во препис до Председателството на народната влада на Н. Р. Македонија — одделение за печат и до Управата на државните купо-продајни дирекции и предпријатија за Н. Република Македонија.

Министер Т. НОШПАЛ с. р.

Во бр. 7 од 20 III 1946 год. „Службен весник за Н. Р. М.“ на првата страна испусната е следната грешка:

Во Решението на Президиумот на Н. С. Н. Р. М. за уваженост на оставката, поднесен од Методи Андонор-Ченто — испуснатт е за се напечати — поред потписот: Потпретседател Д-р Дим. Несторов с. р. и Секретар Д-р Борис Спиров с. р.

Се молите сите претплатници да оваа исправка е ввршат во бр. 7. Од редакцијата

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ДРВЈЕ

Се назначуе Душан Миланов Неделковски за лекар по Земската болница — Скопје. Р. Бр. 246.

На основание решение бр. А 77 на Комитетот за заштита на народното здравје Белград

Да се М-р Брозичевич Љубинко аптекар дале на работа во I државна аптека — Велес. Р. Бр. 247.

На основание на решение бр. 189 на Комитетот за заштита на народното здравје

да се Д-р Бранка Василевич даде на работа како лекар во детскиот диспансер — Скопје. Р. Бр. 248.

Д-р Алла Ласкаева лекар во Детскиот диспансер — Скопје се дава на работа во IV реонска поликлиника при Градскиот народен одбор — Скопје. Р. Бр. 249

Гого Ноксали Спирковски се назначуе за микро-скопист во здравната станица при Околинскиот народен одбор с. Маџари. Р. Бр. 250.

Марика Христова Кафтаницева се назначуе за акушерка во здравствена станица при Градскиот народен одбор — Струмица. Р. Бр. 251.

М-р Иван Банванлиев се демобилизира и се назначуе за аптекар во аптеката на државната болница — Штип. Р. Бр. 253.

Ленка Драгова Петрова, граѓански мобилизирана се демобилизира и се назначуе за акушерка во здравствена станица при Околинскиот народен одбор — Берово. — Р. Бр. 254.

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТР. РАБОТИ

ТАСЕВСКИ ЈОРДАН досегашен командир на Градската народна милиција — Скопје се преназначуе за водник во Околинската народна милиција — Ресен и се класира во IX група. Р. Бр. 140.

ШУТАРЕВСКИ ГЈОРГЈИ писар при Градската народна милиција — Скопје, се преназначуе за чиновник при Министерството на внатрешните работи на Н. Р. М. и се класира како приправник X група. Р. Бр. 141.

ДЕМИРОВ Т. ХАМДИ, досегашен шеф на саобраќајниот подотсек при Градската народна милиција — Скопје, се преназначуе за в. д. помошник командир на Градската народна милиција — Скопје и се класира во X група, а на неговото место се назначуе лицето СИРАКОВ БОГДАН и се пласира во VII група

АНАНЧЕСКИ ЈОВАН, милиционер при Градската народна милиција Тетово се разрешуе од должност. Р. Бр. 136.

ПЕТРУШЕВСКИ Т. КРУМЕ, милиционер при Градската народна милиција Скопје се разрешуе од должност. Р. Бр. 137.

МАРКОВСКИ Ј. КИПРО, милиционер при Околинската народна милиција — Кичево се разрешуе од должност. Р. Бр. 138.

НИКОЛОВ В. СЛАВЧО, милиционер при Околинската народна милиција — Струмица се разрешуе од должност. Р. Бр. 139.

БИЛАНС

На Потребителна кооперација = „КОЗЈАК“ = Куманово. на 31. XII. 1946 г.

А К Т И В А

П А С И В А

1. К А С А	220. 185	61	1. ДЕЛОВ КАПИТАЛ	112. 748.	—
2. С Т О К И	1. 495. 235.	—	2. Ф О Н Д О В И	11. 530.	—
3. М Е Б Е Л И	14. 588.	—	3. В Р Е М Е Н А	757. 845.	00
4. ДЕЛОВИ И САУЧАСТИЈА	50.	—	4. К А П А Р А	230 778.	—
			5. Печалба за распределување	117. 157.	71
	1 731. 059.	61		1 730 051.	61

С/КА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ

ЗАГУБИ /Расходи/

ПЕЧАЛБИ Приходи/

1. Канцелариски	9. 916.	—	1. Од проакба на разни стоки	756 909	91
2. Поштански	4. 000.	—		1. 379	80
3. Патни и дневни	35. 163.	—	2. Разни приходи		
4. Платни на персоналот	261. 068.	—			
5. Електричество	623.	—			
6. Отопление	5. 182.	—			
7. Наеми	23. 050.	—			
8. Данок 40% пос. промет	28. 875.	—			
9. Амортизација	1. 843.	—			
10. Такси	60.	50			
11. За осигурување служб.	19. 869.	—			
12. Разни	18. 227.	—			
13. Резерва за данок	233. 195.	—			
14. ЧИСТА ПЕЧАЛБА	117. 157.	71			
	758. 289.	71		758. 289.	12

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ:

20 % Резервни фонд	Дин. 23. 431. 54
20 % Културни фонд	Дин. 23. 31. 54
5 % Благотворителен фонд	Дин. 5. 857. 88
10 % Здравствени фонд	Дин. 11. 715. 77
5 % Помагане на слаби кооперации	Дин. 5. 857. 88
10 % Купување на машини и алати	Дин. 11. 715. 77
30 % Остаток за разпр. од општо собрание	Дин. 35. 14. 33

ВКУПНО ДИНАРИ 117. 157. 71

Секретар, Тодор Томов а.р.

Претседател, Борис Станков

Книговоодител, Драген Тасевски с. р.

Управител, Киро Андоновски

109

**МАКСИМИРАНИТЕ ЦЕНИ НА МЛЕЧНИТЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЈА ВО МАНДРИТЕ**

Во врска со решението за максимирање цената на млекото и млечните производи во мандрите, Земскиот уред за цени го донесе следното решение бр. 18.

Член 1.

Се максимират цените на млечните производи кои се донесуваат на пазарот слободно, извај мандрите на следниот начин:

I. СИРЕЊЕ

- 1) Во Скопје за 1 кгр. — — — — — дин. 44.—
- 2) Во другите градови за 1 кгр. — — — — — дин. 40.—

II. ОВЧА (КРАВЈА) МАСТ

- 1) Во Скопје за 1 кгр. — — — — — дин. 86.—
- 2) Во другите градови за 1 кгр. — — — — — дин. 80.—

III. УРДА

- 1) Во Скопје за 1 кгр. — — — — — дин. 14.—
- 2) Во другите градови за 1 кгр. — — — — — дин. 12.—

Член 2.

Горните цени се разбираат франко (на дребно) потрошачот вклучително сите дажбини.

Член 3.

Народните одбори се задолжуваат ова решение да го спроведат во дело.

Член 4.

Ова решение влегуе во сила веднаш след објавувањето му во „Службен весник“ на Н. Р. Македонија.

(Од Земскиот Уред за цени).

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК на Н.Р.М.****ОГЛАСЕН ДЕЛ**

Согласно записникот на Прилепскио околински народен суд од 22 II 1946 година по граѓанското дело бр. 213/46 година за застапник на тужениот Борис Т. Миљковски, од село Туплица, се одредува Димитрија Илоски, адвокат од град Прилеп.

Од Прилепскиот околински народен суд. — Бр. 213/46 година. —

83

По барањето на Божин М. Нелелкоси од Скопје, ул. 218 бр. 51, се покренува поступок за амортизација за поништување на потврдата — лажната книжка ПБР. 2728 издадена од Државната хипотекарна банка — главен филијал во Скопје, со салдо 80.000 — осумдесет хиљади динари, на име „Неделковикј М. Божин, артилериски поручик од Скопје,“ која е изгубена.

С епокануе секој кој ја има горната влогова книшка да во рок од два месеца сметајќи од денот кога овој оглас се отпечати во службениот весник на НР Македонија, истата е донесе во судот, или да стави проговор против поништувањето, во противен случај после овој рок книшката ќе се огласи за поништена.

Од Околинскиот народен суд во гр. Скопје, Р-бр. 540/46 г.

84

Согласно чл. 15 од Законот за конфискацијата и неговото аутентично толкување од 5 август 1945 год. се објавува извод од пресудата на Специјалниот Совет при Врховниот суд за Македонија К. бр. 7 од 22 февруари 1946 г. која гласи:

Јанко Николов-Пржита се осудува на 12 години лишете од слобода со присилна работа, губиток на политичките и граѓанските права на 8 години (освен полителските) и конфискација на целиот имот.

Согласно чл. 7 од споменатиот закон, се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на оваа објава во „Службениот весник на Н. Р. Македонија“ ги пријават на овој суд своите барања.

Од околинскиот народен суд во гр. Битола 5 април 1946 год. И. бр. 24.

85

Изгубена војна книжица бр. 428013 на Платник Владимир се огласува за невалидна.

31

Изгубено свидетелство за зрелост бр. 555/43 г. на Костадин Гинев се огласува за невалидно.

32

Изгубена војна легитимација бр. 611991 на Абдиевски Сулеман се огласува за невалидна.

33

Изгубена војна книжица бр. 428013 на Патник Владимир се огласува за невалидна.

34

Документот за мојето отпуштање од Дисциплински батаљон на V армија го изгубив и прогласувам за невалиден. Велко Данилов Андоновски од гр. Битола.

35

Изгубеното свидетелство за зрелост бр. 555/43 г. на Костадин Гинев се огласува за невалидно.

36

Изгубена војна легитимација бр. 611991 на Абдиевски Сулеман се огласува за невалидна.

37

СОДРЖАЈ

С-грна

- | | | |
|---------------|---|----|
| 101 | Указ за свикнување на Народното собрание на Н. Р. Македонија — — — — — | |
| 102, 103, 104 | Решенија на Уредот за цени — — — | |
| 105 | Решение за одредување цените на лекови — — — | 81 |
| 106 | Дополнение на правилникот за Изравнителен фонд за жито — — — — — | |
| 107 | Напатствија на Сојузниот Уред за цени, за цените во трговија на едро и дребно — — — | 82 |
| 108 | Решение за називот на купопродајни дирекции и претпријатија на „Докуп“ — — — | |
| | Решенија од персонален карактер — — — | 86 |

Го издава и редактира: Одделението за печат при Претседателството на Народната влада на Народна Република Македонија — Палата НАРСМАК — соба бр. 12 — II етаж — Скопје.

Печата: Државна печатница „Гонче Делчев“ Скопје